

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-746/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2021 година.**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои извештајот за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2021 година.

Извештајот за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-747/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-748/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/05, 4/08,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12,192/15 и 167/16) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица (Сл.гласник на Општина М.Каменица 20/19 и 38/20 ), Советот на општина Македонска Каменица на 7-та Седница оддржана на 15.04.2022 година ја донесе следнава одлука:

### ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина М.Каменица за 2022 година

#### член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година , на следниот начин:

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
<b>ЕАО КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА</b>					
486110 Купување на моторни возила	-200,000				
486190 Купување на други моторни возила	-360,000				
<b>ФАО УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)</b>					
482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	-1,000,000				
<b>ЈКО ЈАВНА ЧИСТОТА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)</b>					
486190 Купување на други моторни возила	-180,000				
<b>ЕО ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>					
Електрична 421110 енергија	1,740,000				
	0	0	0	0	0

#### член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и станува составен дел на Буџетот на Општина М.Каменица за 2022 година а ќе се објави во Службен гласник на Општина Македонска Каменица

Број.08-749/1  
15.04.2022г.  
М.Каменица

Општина Македонска Каменица  
Претседател  
Љупчо Трајановски с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-750/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Квартален извештај - К2 образец**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-751/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

**Образец К2**  
**Квартален извештај за достасани неплатени обврски ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА**

**Општина:** Македоница  
**Квартал:** III  
**Датум на поднесување на извештајот:** 03.03.2022  
**Период:** од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година  
 (мес. месец, година)  
 (мес. месец, година)

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			успешно	неуспешно		
јануар	3.000,000	0	0	0	0	3.000,000
февруари	0	1.010.530	0	0	0	1.010.530
март	111.215	0	0	1.710.277	1.710.277	1.831.492
април	3.410.021	108.284	0	1.710.277	1.710.277	5.238.577
мај	8.754.324	1.000.000	0	1.810.530	1.810.530	11.575.700
јуни	9.073.098	0	0	2.490.801	2.490.801	12.175.700
јули	2.370.907	379.875	0	4.230.294	4.230.294	7.433.536
август	0	407.482	0	4.073.098	4.073.098	5.880.996
септември	0	0	0	4.073.098	4.073.098	4.575.000
октомври	1.000.290	0	0	1.000.290	1.000.290	1.000.290
ноември	0	1.000.290	0	0	0	1.000.290
декември	5.925	0	0	0	0	5.925,000

**Образложение:**

по деловни	
Рачисана ставка	Вкупна обврска
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	5.925
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	
757	
758	
759	
760	
761	
762	
763	
764	
765	
766	
767	
768	
769	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
776	
777	
778	
779	
780	
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	
800	
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900	
901	
902	
903	
904	
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	
991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	
1000	
1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	
1026	

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-752/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 94 и член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Сл.весник на РСМ“ бр.275/19), член 11 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл. весник на РМ“ бр.68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11, 54/11, 163/13, 10/2015, 147/2015 и 31/2016) и член 20 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе :

### **ПРОГРАМА**

#### **ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА во 2022 година**

Општината М.Каменица во текот на 2022 година планира реализација на следните проекти:

#### **I Водовод**

1. Изградба на водоводна мрежа за населено место с.Моштица и Павлиш Дол, с.Косевица, с.Луковица, с.Тодоровци и с Дулица ;
2. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од М. Каменица на ул.,Македонска ,, и локалитет Ливада;
3. Изградба на Филтер станица и реконструкција на зафат на водовод за Стара Каменица и Дулица
4. Изградба и реконструкција на поединечни водоводни системи за снабдување на граѓани во делови од населените места во општината според потребите и барањата на граѓаните и месните самоуправи.
5. Реконструкција на постојни зафати за вода во населените места во М. Каменица.

## II Фекална канализација

1. Изградба на фекална канализација во Крпевска маала и поврзување со постоечката фекална канализација од Стара Каменица со постоечкиот колектор;
2. Доизградба на главен колектор за фекална канализација;
3. Изградба на краци на фекална канализација на локалитет „Ливада,“
4. Доизградба на фекална канализација во населба „Цинкара,“ во М. Каменица;
5. Доизградба на фекална канализациона мрежа во село Моштица маала Селото маала Павлиш дол, Дулица, Луковица и ул„Македонска“.
6. Доизградба на канализациона мрежа за индустриска зона во м.в.Бачии локалитет Каменички рид;
7. Изработка на техничка документација и изградба на пречистителна станица за отпадни и урбани води за М.Каменица и населените места;
8. Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа во село Саса-м.в.Раздол и Јагодина река
9. Изградба на Крак од фекална канализација маала Ковачевци и Ситновци во Стара Каменица.

## III Атмосферска канализација

1. Изработка на техничка документација за изградба на атмосферска канализација на ул., 14 Јуни, и локалитет Цинкара и Ливада, ул.,Македонска, и ул.,Илинденска,.

## IV Наводнување

1. Изградба на зафат, доведен цевовод и разводна мрежа за наводнување на зелените површини и техничка вода за комунални потреби во М.Каменица;  
Во текот на годината ќе се работи и на одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа во М.Каменица и населените места.

### ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ

1. Доизградба на колектор за фекална и атмосферска канализација  
Со изградбата на колекторот за фекална и атмосферска канализација кој всушност претставува продолжеток и спој на колекторот од десната и левата страна на Р. Каменичка и предвидено негово изведување надвор од населбата М.Каменица каде треба да биде изградена пречистителна станица за пречистување на отпадните води од населбата пред нивното испуштање во реципиентот е започнато одамна.

Потребните средства за дореализација на овој проект ќе бидат обезбедени од Буџетот на општината и од сопствени средства на ЈП,Камена Река,.

2. Проектирање и изградба на водовод и канализација за дел од с. Моштица  
Селото Моштица е село во општината М.Каменица чиј атар изобилува со извори на чиста вода. Заради маалскиот карактер на селото и овде населението се водоснабдува со маалски зафати при што водата се зафаќа нестручно и во големи количини заради што делови од селото изобилува со вода, а во одделни маали се јавува недостиг и повремено се јавуваат проблеми во бодоснабдувањето.

Исто така заради спречување на загадување на постојните изворишта се планира и доизградба на канализација за дел од с.Моштица маала Бабанец и Павлиш Дол.

3. Изградба на канализациона мрежа за маала Крпевска и поврзување со постоечката фекална канализација од Стара Каменица со постоечкиот колектор. Потребно е претходно да се изработи техничка документација;

4. Изградба на зафат, доведен цевовод и разводна мрежа за наводнување на зелените површини во М.Каменица.

Општината М. Каменица има изготви техничка документација за зафаќање на вода во непосредна близина на Р. Каменичка со доведен цевовод и разводна мрежа која исклучиво ќе се употребува за наводнување на зелените површини во М.Каменица. Бидејќи во меѓувреме се зголемија површините за наводнување( особено околу кејовите на Каменичка река) во 2019 год е извршено ново проектирање со што ќе се обезбеди доволна количина на вода за наводнување во текот на целата година, а исто така ќе се заштедат и значителни количини на вода од градскиот водовод кои досега се трошеа за оваа намена.

5.Реконструкција на дел од Главниот цевковод од дренажа кај Раздоло село Саса до Филтер Станица.

Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналите за одведување на атмосферските води од населбата.

Општината во 2022 година ќе работи на реализација и на останатите објекти планирани во Програмата во зависност од обезбедување на финансиски средства за изградба на наведените објекти.

Општината оваа година ќе работи и на одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа во М.Каменица и во останатите населени места.

#### Завршни одредби

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-753/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**



Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-754/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија ” бр.5/02)и член 20 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина Македонска Каменица” бр. 20/2019 и 38/20) Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

### **ПРОГРАМА**

#### **за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во 2022 година**

#### **Рамка на програмата**

Според членот 22 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа се уредува: „Локалниот економски развој, планирање на локалниот економски развој; утврдување на развојните и структурните приоритети; водење на локална економска политика: поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство”

Оваа област е предмет на уредување со следните закони:

- Закон за трговија („Сл. весник на РМ“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08,20/09,99/09,105/09,115/09, 158/09,36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16,11/2018, и 120/2018)
- Закон за угостителска дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04, 89/08, 115/10,53/11, 141/12 ,164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16)
- Закон за туристичка дејност („Сл. весник на РМ" бр. 62/04. 89/08. 12/09, 17/11. 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14, 116/15, 192/15 и 53/16)
- Закон за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ" бр. 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15, 152/15 и 140/2018)

- Закон за трговски друштва („Сл. весник на РМ“ бр. 28/04. 84/05. 25/07. 87/08, 42/10. 48/10 24/11, 166/2012, 70/2013, 119/2013. 120/2013, 187/2013,38/2014. 41/2014, 138/2014, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/2018, 120/2018, 195/2018 и 239/2018).

Горенаведените закони вклучуваат одредби со кои што се уредени одредени надлежности на Општината. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности кои што треба да се донесат односно превземаат. Напорите на Општина Македонска Каменица во 2022 година ќе бидат насочени кон ревидирање на дел од постоечките акти како и донесување на нови, со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.

### **Развојни приоритети**

Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот економски развој во текот на 2022 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој според утврдените развојни правци во Стратегијата за локален економски развој. Во 2022 година Општината ќе ги насочи своите активности кон поддршка на развојот на малите и средните претпријатија и на претприемништвото на локално ниво, поддршка на рурален развој и промоција на алтернативни форми на туризам - како можност за создавање на дополнителни приходи во општината и нови вработувања.

### **Цел**

Основна цел на Програмата е да се даде придонес на локалниот економски развој преку реализација на планираните активности согласно развојните стратешки определби на Општина Македонска Каменица.

### **Програмски активности**

Проектите на Општина Македонска Каменица во областа на локалниот економски развој ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој на Општината, согласно надлежностите и утврдените развојни и структурни приоритети. За реализација на активностите во 2022 година тековните задачи ќе се однесуваат на воспоставување и ажурирање на интегрирана база на податоци за МСП секторот во општината, давање на консултантски услуги на МСП секторот, организирање на обуки, семинари и работилници за МСП, состаноци со МСП по дејности, посредување при вработување во МСП, како и остварување на контакти и соработка со релевантни домашни и меѓународни организации и институции.

Општина Македонска Каменица ќе се вклучи во организирање на кампањи и саемски промоции за поддршка на активностите за локален и регионален економски развој, поддршка на бизнис секторот и промоција на можности за инвестиции.

Програмата за локален економски развој ќе ја поддржува реализацијата на инвестициските проекти преку активности за промоција на општинските потенцијали, капацитети како и одредени олеснувања кои ги нуди општината за започнување на нови бизниси и привлекување на инвестиции.

Предвидените активности, генерално можат да се групираат во: Поддршка на бизнис сектор за изработка на разни апликации, Изработка на програми и проекти за енергетска ефикасност, Промотивни материјали за развој на туризам и бизнис водич, можности за учество на саеми.

## **Финансирање**

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма за ЛЕР износ од 1.000.000,00 денари средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година се наменети за учество во проекти домашни и странски, учество во проект со Центар за источно плански регион за осветлување на влез/излез на општината, 1.350.000,00 денари средства планирани од донации од меѓународни институции во соработка со невладини сектор за поддршка на проект, средства во износ од 1.300.000,00 денари наменети за поттикнување на развојот на туризам преку поддршка на невладиниот сектор и подготвување и реализирање на проекти во овој дел, средства во износ од 5.320.000,00 денари наменети за проекти за енергетска ефикасност кои вклучуваат проекти и нивна реализација за енергетска ефикасност на објекти.

## **Распоредување на буџетските средства**

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

## **Завршни одредби**

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма покренува иницијативи дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето а, ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-755/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Извештај за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-756/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на Извештај за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Извештајот за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Извештајот за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-757/1  
15.04.2022 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на даватели на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-758/1  
15.04.2022 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19, 275/19, 88/2020, 311/20 и 294/21) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

**за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година**

### **Член 1**

Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година.

Вредноста на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година изнесува 81,6 денари.

### **Член 2**

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-759/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2022 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-760/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), 88 став 3 и став 4 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 112/20 и 215/21) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

**за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година**

### **Член 1**

Со одлуката се утврдува вредноста на бодот за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година.

Вредноста на бодот за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „БАМБИ“ Македонска Каменица за 2022 година изнесува 81,6 денари.

### **Член 2**

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-761/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај и завршна сметка на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-762/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Годишен извештај и завршна сметка на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2021 година**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај и завршната сметка на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2021 година.

Годишниот извештај и завршната сметка на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-763/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на годишната програмата за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-764/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Програма за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година во износ од 3.600.000,00 денари.

Програмата за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Реализацијата на Програмата за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица ќе се финансира од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година.

#### **Член 3**

Исплатата на паричните средства ќе се врши по претходно поднесено барање од страна на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за реализација на конкретна активност од Програмата на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година.



#### **Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-765/1  
15.04.2022 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

#### **З А К Л У Ч О К За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-766/1  
15.04.2022 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

#### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барање на ЈП „ Доминг” ЦО Македонска Каменица**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-712/1 од 08.04.2022 година на ЈП „ Доминг” ЦО Македонска Каменица за одобрување на парични средства за исплата на заостанат доспеан долг на име данок на додадена вредност и придонеси од задолжително социјално осигурување на Управата за јавни приходи Регионална дирекција Штип.

Барањето на ЈП” Доминг” ЦО Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

## Член 2

Вкупниот износ на доспеаниот долг изнесува 230.832,00 денари (увид во Решение за присилна наплата од парични средства број. 28-7/18-1 од 16.03.2022 година) издадена од УЈП Регионална дирекција Штип.

## Член 3

Општина Македонска Каменица со усвојувањето на барањето на ЈП "Доминг" ЦО Македонска Каменица се обврзува спрема Доверителот дека ќе го исполни побарувањето од должникот ЈП "Доминг" ЦО Македонска Каменица опишано во член 2 од оваа Одлука, односно изречно е согласен дека влегува во обврска за сметка на ЈП "Доминг" ЦО Македонска Каменица.

Исплатата на долгот ќе се врши од Буџетот на општина Македонска Каменица во износ од 230.832,00 денари денари .

Уплатата ќе се врши на сметката 300320000002833 на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица, а ЈП „Камена Река“ преку репрограм на долгот редовно ќе плаќа на Управата за јавни приходи Регионална дирекција Штип.

## Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-767/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-768/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година за 2021 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година за 2021 година.

Годишниот извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-769/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-770/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/19 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година.

Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-771/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски извештај на ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-772/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на Општина М.Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на финансиски извештај на ФК „Каменица - Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои финансискиот извештај на ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година

Финансискиот извештај на ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-773/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Финансиски извештај на ФК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-774/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на Општина М.Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на финансиски извештај на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои финансискиот извештај на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година

Финансискиот извештај на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средства од општина Македонска Каменица за 2021 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-775/1  
15.04.2022 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Свонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-776/1  
15.04.2022 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Свонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица заведено под бр.08-714/1 од 08.04.2022 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Свонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Свонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-777/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Арсова од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-778/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 7<sup>та</sup> седница одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Павлина Арсова од Македонска Каменица заведено под бр.08-713/1 од 08.04.2022 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Павлина Арсова од Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на Павлина Арсова од Македонска Каменица.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-779/1**  
**15.04.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**



## СОДРЖИНА

1. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2021 година.....стр.1
2. Одлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2021 година.....стр.1
3. Заклучок за прогласување на Одлука за измена на распоредот на средетвата во Буџетот на општина М.Каменица за 2022 година.....стр.2
4. Одлука за измена на распоредот на средетвата во Буџетот на општина М.Каменица за 2022 година.....стр.3
5. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.....стр.4
6. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.....стр.4
7. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.....стр.5
8. Заклучок за прогласување на Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2022 година.....стр.6
9. Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2022 година.....стр.6-8
10. Заклучок за прогласување на Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во 2022 година.....стр.9
11. Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во 2022 година.....стр.9-11
12. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Извештај за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.....стр.11
13. Одлука за усвојување на Извештај за работењето на ТППЕ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година.....стр.12

14. Заклучок за прогласување на Одлука за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на даватели на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2022 година.....стр.12
15. Одлука за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на даватели на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2022 година.....стр.13
16. Заклучок за прогласување на Одлука за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2022 година.....стр.13-14
17. Одлука за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2022 година.....стр.14
18. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Годишен извештај и завршна сметка на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2021 година.....стр.15
19. Одлука за усвојување на Годишен извештај и завршна сметка на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2021 година.....стр.15
20. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на годишната програмата за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година.....стр.16
21. Одлука за усвојување на годишната програмата за култура на КИЦ „Романса“ Македонска Каменица за 2022 година.....стр.16-17
22. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица.....стр.17
23. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на ЈП „Доминг“ Македонска Каменица.....стр.17-18
24. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година за 2021 година.....стр.18
25. Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведувањето на Програмата за развој на Источен плански регион 2021-2026 година за 2021 година.....стр.19
26. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година.....стр.19
27. Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година.....стр.20

28. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2021 година.....стр.20
29. Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2021 година.....стр.21
30. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Финансиски извештај на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2021 година. ....стр.21
31. Одлука за усвојување на Финансиски извештај на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2021 година. ....стр.22
32. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Свонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица. ....стр.22
33. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Свонко Маневски од с.Саса Македонска Каменица. ....стр.23
34. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Арсова од Македонска Каменица.....стр.23
35. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Арсова од Македонска Каменица.....стр.24
36. Содржина.....стр.25-27



